

Подготвил:  
Александар КЕЛТАНОСКИ



## SONY ERICSSON MD300

Денес "Sony Ericsson" го претстави првиот широкопојасен мобилен модем со USB interfejs. Новиот MD300 доаѓа преинсталиран со сè што е потребно за да се конектирате на Интернет само за неколку минути. Компактен и едноставен за користење, Sony Ericsson MD300 е широкопојасен мобилен модем, кој може да се приклучи на секој стандарден USB порт, односно на секој десктоп или лаптоп компјутер. Одлична погодност се преинсталираните Windows драјвери и софтверот за конектирање што во огромна мера ја поедноставува инсталацијата.

Драјверите за Mac компјутерите можат да се симнат од Интернет. Sony Ericsson MD300 е сè што ви е потребно за вистинска мобилна канцеларија. Поддршката за HSDPA, UMTS, EDGE и GPRS мрежи значи дека ќе можете да се конектирате речиси било каде во светот. Технички карактеристики: USB 2.0; димензии: 70x32.5x15; HSDPA до 3.6 Mbps; интегрирана антена; HSDPA/UMTS; Triple band 850/1900/ 2100 MHz; EDGE/GPRS Band; Quad band 850/900/1800/1900 MHz. Поддржани оперативни системи: MS Windows 2000; XP; Vista; MAC-OS X; Sony Ericsson Wireless Manager. Автоматска инсталација и конфигурација; 128 MB меморија на располагање на корисникот; мултиколер LED индикација на статусот. Поддршка на 24 јазици, и Sony Ericsson update сервис.



## SONY ERICSSON K660

Според неофицијалните информации за техничките спецификации на Sony Ericsson K660, моделот има дисплеј со 262K бои со QVGA резолуција и 32 MB внатрешна меморија, која може да се прошири преку Memory Stick Micro слотот. Sony Ericsson K660 има поддршка за сите GSM фреквенции, а поддржува и 3G, како и HSDPA брз трансфер на податоци. За жал, камерата е иста како кај неговиот претходник K630 - 2 мегапиксела, без автоматски фокус. Присутен е и USB приклучок, а Bluetooth е со A2DP поддршка. K660 е спакуван во компактно издание со димензии 104x47x15 милиметри, и тежи 95 грама. Во моментот нема повеќе информации, но се очекува "Sony Ericsson" во секој момент да излезе со официјално соопштение.



NOVATEX-SKOPJE

SEKOE DEТЕГИ САКА  
И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

HARIBO  
GOLDBÄREN  
BERRIES  
HARIBO  
HARIBO  
PRIMAVERA  
ZIEBBEREN  
HARIBO  
QUAXI  
HARIBO  
WALDBEEREN  
HARIBO  
PFISSIGHE

HARIBO

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53  
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk